

Инвестиции

Се очекува производството на фабриката да почне по една година, а првите 150 вработувања се планираат за крајот на 2007 година. Бројката ќе се зголемува во наредните години и се планира да достигне приближно 500 вработени.

Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

Првиот човек на "Џонсон контролс", Џон Барт, минатата седмица и официјално го означи стартот на изградбата на неговата фабрика во слободната економска зона "Бунарџик". Со овој чекор американскиот гигант ги отвора македонските врати за странските инвеститори. Нивното присуство ќе ги стимулира и ќе им влева сигурност за инвестицијата. Како што беше најавено, нив Владата ќе ги привлекува со ниски даноци.

Според премиерот Никола Груевски, објектот кој "Џонсон контролс" го гради во "Бунарџик" е од светска класа. По крај ова, на промоцијата, кога заедно со Џон Барт, претседателот на Управниот одбор на американската компанија, ги ставија темелите на новата фабрика за автомобилска електроника во слободната економска зона крај Скопје, Груевски изјави дека во американските партнери гледа добри бизнисмени и идни соработници. На свеченоста присуствуваа и други претставници на раководството на "Џонсон контролс", како и членови на владиниот кабинет, пратеници, претставници на дипломатскиот кор, на

ТРЕТА СРЕЌА

Ова е трет обид да профункционира слободната економска зона. Овој пат со светскиот гигант "Џонсон контролс". Колку за илустрација, идејата "Бунарџик" како слободна зона за странски фабрики е стара седум години. Приказната за зоната почна како замислен проект на Васил Тупурковски и на Тајванците, кој никогаш не профункционира во реалноста. Потоа следувааше нов конкретен инвеститор, кој дојде и се откажа во времето на поранешната Влада, за сега да биде трета среќа со Американците, кои докажаа дека имаат сериозна намера да го прошират својот бизнис во зоната.

КОНЕЧНО СТАРТУВАШЕ ИЗГРАДБА ЕКОНОМСКА ЗОНА "БУНАРЏИК"



ПРВИОТ ЧОВЕК НА "ЏОНСОН КОНТРОЛС", ЏОН БАРТ, И ОФИЦИЈАЛНО ГО ОЗНАЧИ СТАРТОТ НА ИЗГРАДБАТА НА НЕГОВАТА ФАБРИКА ВО "БУНАРЏИК"

"ЏОНСОН КОНТРОЛ ЗА ОСТАНАТИТЕ"



СТИПЕНДИСТИТЕ НА "ЏОНСОН КОНТРОЛС" СЕ ДОКАЗ ЗА СЕРИОЗНИОТ ПРИСТАП ВО БИЗНИСОТ НА АМЕРИКАНСКИОТ ГИГАНТ

АТА НА ПРВАТА ФАБРИКА ВО СЛОБОДНАТА



ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ И ЦОН БАРТ РАБОТНО ГО ОДБЕЛЕЖАА ПОСТАВУВАЊЕТО НА ТЕМЕЛИТЕ

локалната самоуправа. Се очекува производството на фабриката да почне по една година, а првите 150 вработувања се планираат за крајот на 2007 година. Оваа бројка ќе се зголеми во наредните години и ќе достигне приближно 500 вработени.

ГОЛЕМ МОМЕНТ

Влегувањето на инвестицијата на "Џонсон контролс" премиерот Груевски го оцени како голем момент за Македонија. "Работевме месец по месец и дојдовме до реализација на инвестицијата. Минатиот месец се одвиваа силни подготовки на теренот на кој ќе биде изградена фабриката. Инвестицијата ќе биде одлична шанса за вклучување на домашните фирми, што ќе биде позитивен пример за нивните странски партнери, но и сигнал за привлекување други странски инвестиции", изјави Груевски, додавајќи дека Владата ќе биде максимално подготвена во наредниот период да му ги понуди на "Џонсон контролс" сите потребни услуги. Премиерот информира дека Владата има економска програма која нуди многу поволности за странските инвеститори, меѓу другото, најниски даноци во Европа. Според Џон Барт, "Џонсон контролс" во изминативе две години соработувал со Машинскиот факултет во Скопје и веќе од младите студенти е создадено идното лидерство за "Џонсон контролс" во земјава. Инаку, компанијата има повеќе од 1.000 локации во 125 земји во светот и вработува 136.000 лица.

"Се решивме за инвестирање во Македонија по двегодишно преговарање. Треба да се биде возбуден од отворањето 150 нови работни места, но вистински предизвик ќе биде кога по една година повторно ќе дојдам за да го означам стартот на производството и кога по 10-15 години ќе се вратиме на денешниот ден и ќе бидеме задоволни од она што сме го постигнале", потенцираше Барт.

СВЕТСКА КЛАСА

Барт најави дека на "Бунарџик" ќе се гради објект од светска класа, затоа што компанијата се придржува до светските стандарди и е горда на сопствените досегашни вредности, на интегритетот и на чесноста во работењето. Претходно, раководството на американската компанија имаше деловен појадок со домашни бизнисмени, кој го организира Сојузот на стопански комори. На средбата Барт рече дека инвестицијата во зоната "Бунарџик" ќе биде стимулација за македонската економија и изрази надеж дека во бизнисмените гледаат добри партнери и соработници. Беда Богзенус, еден од потпретседателите на "Џонсон контролс", на средбата изјави дека во првата фаза од изградбата на фабриката ќе бидат инвестирани 20 милиона долари, а првовработените 150 лица ќе одат на обука во некоја од западните земји. Следните вработувања ќе бидат една година по работењето на фабриката, кога ќе бидат инвестирани дополнителни 20 милиона долари. На појадокот присуствуваше и министерот за странски инвестиции, Веле Самак, кој истакна дека бизнисмените ќе вложат максимални напори за создавање поволна бизнис клима за инвестирање.

"Од независноста до денес Македонија прави напори да го покаже сопствениот потенцијал. Новата влада ќе работи како тим со бизнис заедницата и со меѓународната заедница за да создаде добра економска клима и просперитет", рече Самак.

С" КАКО МАГНЕТ ИНВЕСТИТОРИ



ИЗГРАДБАТА НА ФАБРИКАТА ГО СОБРА РЕЧИСИ ЦЕЛИОТ ВЛАДИН ТИМ